

Врз основа на член 191 став (10), а во врска со член 241 став (2) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 195 став (3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 17 став (5) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.116/19 и 93/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2022 година, донесе

**РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Во Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија бр.03-303/2 од 1 април 2010 година, во точките 1 и 3 зборовите „Друштво за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Ваташа, Кавадарци“ се заменуваат со зборовите „Друштво за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Дабниште, Кавадарци“.
2. Ова решение се доставува до Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Дабниште, Кавадарци, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Дабниште, Кавадарци со седиште на ул. Населено место без уличен систем Дабниште, Кавадарци, постапувајќи согласно член 17 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа на 1 декември 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) достави Известување за извршени промени во називот на друштвото заведено под архивски број УП1 бр.08-8 (во понатамошниот текст: Известување).

Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Ваташа, Кавадарци е носител на Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена во мала хидроелектрана УП1 бр.08-8 од 25 мај 2010 година донесена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.71/10) и Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија бр.03-303/2 од 1 април 2010 година донесено од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, за хидроелектроцентралата Мини хидроцентрала на рибникот за пастрмка „ДИКОМ“ со инсталирана моќност од 32 kW и со локација во с. Дабниште на КП бр. 1447 КО Дабниште, општина Кавадарци.

Имајќи ја во предвид Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија на Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Дабниште, Кавадарци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 99/21), Регулаторната комисија за енергетика на 19 октомври

2021 година го извести Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Дабниште, Кавадарци дека потребно е да ја достави потребната документацијата согласно член 17 ставови (1) (2) и (3) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.

Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Дабниште, Кавадарци не постапи по известувањето од 19 октомври 2021 година на Регулаторната комисија за енергетика, односно не достави Известување за настанати промени.

Регулаторната комисија за енергетика на 22 ноември 2021 година до Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Дабниште, Кавадарци испрати Ургенција за постапување по Известувањето од 19 октомври 2021 година.

Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Дабниште, Кавадарци на 1 декември 2021 година достави Известување за извршена промена во називот на друштвот заведено под архивски број УП1 бр.08-8 за хидроелектроцентралата Мини хидроцентрала на рибникот за пастрмка „ДИКОМ“ и до Регулаторната комисија за енергетика ја достави следната документација:

- Тековна состојба издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија со бр.0805-50/151420210002989 од 29 ноември 2021 година, копија,
- Решение за упис на промена издадено од Централниот регистар на Република Северна Македонија со бр.35020190027133 од 28 ноември 2019 година, копија,
- Тековна состојба на вистински сопственици на субјект издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија од 6 април 2021 година, копија.

Регулаторната комисија за енергетика на 7 декември 2021 година го извести Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Дабниште, Кавадарци дека потребно е да достави тековна состојба издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија, Историјат на промени издаден од Централниот регистар на Република Северна Македонија, Решение за запишување на промена издадено од Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија во оригинал или копија заверена на нотар согласно Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа.

Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Дабниште, Кавадарци на 4 јануари 2022 година до Регулаторна комисија за енергетика ја достави следната документација:

- Тековна состојба издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија со бр.0805-50/155020210110549 од 30 декември 2021 година,
- Историјат на промени издаден од Централниот регистар на Република Северна Македонија со бр.0805-50/155020210110536 од 30 декември 2021 година,
- Решение за запишување на промена издадена од Агенција за енергетика на Република Северна Македонија со бр.03-303/6 од 24 декември 2021 година.

Регулаторната комисија за енергетика на 13 јануари 2022 година одржа седница на којашто врз основа на член 191 став (10), а во врска со член 241 став (2) од Законот за енергетика* и член 17 став (5) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа донесе Одлука за изменување на одлуката за одобрување на користење на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена во мала хидроелектрана УП1 бр. 08-8 и Решение за изменување на решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-5/22.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на доставувањето.

УП1бр.08-5/22
13 јануари 2022 година
Скопје

**ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Enver Elmazi